



ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗЕЛС
за период од 01.01-31.12.2019 година

Скопје, март 2020 година

Состојба на средствата и обврските на ден 31-12-2019 година

СРЕДСТВА	2019	2018
Градежни објекти, опрема , возила	44.900.836,00	44.531.446,00
Тековни средства		
Побарувања од купувачи	26.004.902,00	48.040.538,00
Други побарувања	171,00	0,00
Побарувања за повеќе платени даноци	41.747,00	41.747,00
Останати средства и АВР	201.676,00	85.145,00
Парични средства	87.398.556,00	67.352.371,00
Останати вложувања	9.230.000,00	9.230.000,00
ВКУПНО СРЕДСТВА	167.777.888,00	169.281.247,00
ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД		
Деловен фонд	44.900.836,00	44.531.446,00
Нераспределен дел од вишокот на приходите – добивката	76.685.890,00	74.671.687,00
Нето добивка	20.007.313,00	2.014.203,00
Тековни обврски		
Обврски кон добавувачи	402.482,00	265.460,00
Други краткорочни обврски	97.280,00	56.853,00
ПВР	25.684.087,00	47.741.598,00
ВКУПНО ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД	167.777.888,00	169.281.247,00

Биланс на приходи и расходи за период од 01-01 до 31-12-2019 година

А. ПРИХОДИ	2019	2018
Приходи од членарина ,		
Закуп и услуги	39.845.143,00	20.621.369,00
Приходи од донации	4.073.521,00	2.112.022,00
Приходи од камати и курсни разлики	360.934,00	401.966,00
ВКУПНО ПРИХОДИ	44.279.598,00	23.135.357,00
Б. РАСХОДИ		
Материјални расходи , енергија и услуги	8.669.409,00	6.518.734,00
Трошоци за собрание, конференции, Семинари и обуки	1.112.062,00	1.329.554,00
Трошоци за дизајн , печатење	980.888,00	865.473,00
Трошоци за интелектуални услуги, Надокнада за елелборати, ревизори, Експерти, нотарски услуги	192.350,00	431.733,00
Трошоци за меѓународна соработка , членување во меѓународни организации,	1.035.245,00	698.779,00
Набавка на опрема и софтвер, возило	1.416.865,00	568.200,00
Трошоци за вработени	10.691.154,00	9.994.991,00
Даноци кои независат од резултатот, Негативни курсни разлики , Адм. такси, трошоци по пресуда	170.110,00	422.031,00
ВКУПНО ТРОШОЦИ	24.268.083,00	20.829.495,00
Остварен вишок на приходи	20.011.515,00	2.305.862,00

Финансиските извештаи се составени во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации, Правилникот за сметководството на непрофитните организации, Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации.

Основни средства

Основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност, а се ревалоризираат со пропишаниот коефициент на пораст на цените на индустриските производи. Ревалоризацијата на материјалните и нематеријалните средства, односно нивната набавна вредност и исправката на вредноста, во 2019 година е извршена со коефициентот на ревалоризација кој изнесува 0,011, а новонабавените основни средства во текот на годината, се ревалоризирани со месечниот позитивен коефициентот.

Амортизацијата се пресметува по стапки пропишани со закон, за секое поединечно основно средство. Законски пресметаната амортизација во 2019 година изнесува 1.522.077,00 денари. Сегашната вредност на основните средства на 31 декември 2019 година изнесува 44.900.836,00 денари.

Зголемувањето на вредноста на постојаните средства во 2019 година, во однос на 2018 година, и покрај значителниот износ на пресметана амортизација, е резултат на новонабавените основни средства во текот на годината, како и од ефектот на ревалоризација кај основните средства со ниска стапка на амортизација.

Тековни средства

Побарувања од купувачи

Билансната позиција побарувањата од купувачи, опфаќа побарување по основ на ненаплатена членарина, како и други побарувања од општините и истата изнесува 26.004.902,00 денари. Значителното намалување на побарувањата на ЗЕЛС во однос на 2018 година, кога истите биле 48.040.538,00 денари, се должи на ефектот од примената на Законот за финансиска поддршка на Единиците на локалната самоуправа и единиците корисници основани од Единиците на локалната самоуправа, за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (Сл. весник 209/2019 од 15-11-2018 година), кога ЗЕЛС во 2019 година наплати 23.276.381,00 денари побарувања постари од една година. Побарувањата по основ на членарина за тековната 2019 година, како и за изминатите години, изнесуваат 23.642.988,00 денари. Значителен дел од овие побарувања во износ од 14.235.025,00 денари се побарувања кои се отплатуваат на рати, а врз основа на потпишани спогодби за отплата на заостанатиот долг на рати. Од останатите побарувањата во износ од 2.236.946,00 денари, побарувањата од закуп на деловен простор, заклучно со 31 декември 2019 година изнесуваат 1.220.157,00 денари, а произлегуваат од договорот за закуп на деловен простор, склучен помеѓу ЗЕЛС и општина Карпош, во 2009 година.

Побарувањето за повеќе платени даноци изнесува 41.747,00 денари и е резултат на платени аконтации на данок на добивка во текот на 2018 година. Од 2019 година ЗЕЛС утврдува годишен данок на вкупен приход на непрофитни организации.

На билансната позиција активни временски разграничувања се евидентирани обврските спрема добавувачи кои не се платени до 30 јануари 2020 година и истите изнесуваат 201.676,00 денари.

Парични средства

Паричните средства вклучуваат готовина во благајна и парични средства на сметките во комерцијалните банки. Паричните средства во странска валута се искажуваат по курс на Народна банка на денот на билансирањето .

Трансакциите направени во странски средства за плаќање , се пресметуваат во денари на денот на настанот . Курсните разлики настанати во текот на годината се искажуваат во билансот на успех како приходи и расходи .

Останати вложувања

Краткорочните финансиски вложувања се состојат од орочен денарски депозит во домашни комерцијални банки во износ од 9.230.000,00 денари.

Извори на средства

Обврските спрема добавувачи изнесуваат 402.482,00 денари. Делот од обврските во износ од 200.806,00 денари, претставуваат обврски кои се платени во текот на јануари 2020 година. Обврската спрема Стартер фон-Тетово Дооел, во износ од 150.851,00 денари, е оспорена обврска, заради некавалитетно и нецелосно извршување на услугата , согласно договорот за јавна набавка.

На билансната позиција други краткорочни обврски се евидентирани обврските по годишен данок на вкупен приход на непрофитни организации и данок на додадена вредност за четвртото тримесечие од 2019 година, во износ од 97.280,00 денари. Обврската за годишен данок на вкупен приход на непрофитни организации се пребива со повеќе платениот данок од минатите години, додека обврската за данок на додадена вредност е платена во 2020 година, согласно рокот за плаќање на обврската.

Пасивните временски разграничувања претставуваат одложени приходи како резултат на настанатите побарувања по основ на членарина, закупнина и обуки кои не се наплатени до 30 јануари 2020 година и истите изнесуваат 25.684.087,00 денари.

Деловниот фонд е траен извор на средствата и соодветствува со износот на основните средства. Вишокот на непотрошените средства од изминатите години, а кои се наменети за извршување на активностите согласно стратешкиот план за ЗЕЛС, се евидентирани на билансната позиција нераспределен дел од вишокот на приходите и истите изнесуваат 76.685.890,00 денари.

Приходи и расходи

Приходи

Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации и здруженија се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени. Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени значи приходите да се признаваат во пресметковниот период според критериумот на мерливост и расположивост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно, а се расположливи ако се остварени во пресметковниот период или 30 дена по истекот, но се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на трошоците од тој пресметковен период. Според ова начело расходите се признаваат во пресметковниот период или 30 дена по истекот, под услов обврската за плаќање да настанала во тој период.

Во периодот од 01.01-31.12.2019 година ЗЕЛС го оствари следниот финансиски резултат :

1. Остварени приходи	44.279.598,00
2. Остварени расходи	24.268.083,00
3. Остварен вишок на приходи	20.011.515,00
4. Остварени вишок на приходи –нето	20.007.313,00

Остварениот вишок на приходи во износ од 20.007.313,00 денари, се пренесува во идната година и ќе служи за финансирање на планираните активности на Зелс.

ЗЕЛС своите активности ги финансира од членарина, сопствени приходи и донации. Приходите по основ на членарина се наплаќаат од општините, а се пресметуваат врз основа на Одлука за утврдување на износот и методологијата за пресметка на годишната членарина, во согласност на бројот на жители по општини.

Приходите од извршени услуги се однесуваат на приходи од закупнини, кои се стекнати со давање под закуп на дел од сопствените простории и изнајмување на Зелс тренинг центарот, како и приходи кои се остварени од спроведени обуки за претставниците на општинската администрација. И во 2019 година, во текот на месец јуни, по објавен јавен повик, во Зелс тренинг центарот се спроведе почетна обука и полагање на испит за стекнување со овластување за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Северна Македонија. Надоместокот за обуката е пресметан согласно Одлуката за утврдување на надоместоците за посета на обука и полагање на испит за стекнување со овластување за водење на постапки согласно со Законот за градежно земјиште.

Приходите од донации се наменски средства за однапред договорени активности.

Активностите на ЗЕЛС кои се одвиваа во текот на 2019 година, се финансирани од следниве извори:

- членарини од општините,
- приходи од извршени услуги,
- донации

Приходите од членарина во 2019 година изнесуваат 38.305.391,00 денари. Високиот приход од членарина во 2019 година се должи на наплата на побарувања постари од една година, како резултат на финансиската помош што општините ја добија за да ги платат своите доспеани, а неплатени обврски. Наплатената членарина која се однесува за 2019 година изнесува 10.273.220,00 денари и претставува зголемување од 10% во однос на минатата година. Зголемениот приход од членарина е резултат и на активностите на ЗЕЛС за пораст на наплатата преку дадената можност за плаќање на заостанатиот долг на рати. Во текот на 2019 година, уште 4 општини, со вкупен долг во износ од 2.286.804,00 денари, имаат потпишано нови спогодби за отплата на рати на долгот по основ на членарина.


Приходите од извршени услуги и издавање под закуп на деловен простор, наплатени во 2019 година, изнесуваат 1.420.202,00 денари. Дел од овие приходи во износ од 345.997,00 денари, претставуваат приходи од минати години по основ на закуп на деловен простор, а кои се наплатени во 2019 година. Надоместокот за посета на обука и полагање на испит за стекнување со овластување за водење на постапки, согласно со Законот за градежно земјиште, наплатен во 2019 изнесува 588.111,00 денари. Останатиот дел од приходите се остварени од услуги во Зелс тренинг центарот.

Во извештајниот период и покрај трендот на намалување на каматните стапки на депозитите во банкарскиот сектор, приходите од камати се зголемија, како резултат на зголемувањето на периодот на орочување на денарскиот депозит.

И во 2019 година, како во 2018 година, заради пораст на курсот на американскиот долар, приходите од курсни разлики се зголемени. Нето придодот од курсни разлики во овој период изнесува 93.715,00 денари. Во 2019 година ЗЕЛС оствари приходи во износ од 119.550,00 денари врз основа на Уредба за тековно одржување на софтверска апликација, што претставува намалување од 18,7% во споредба со минатата година.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
Структура на приходите остварени во 2019 година


Приходи според извори	денари	Учество во вкупни приходи во %
Приходи од членарина	38,305,391.00	86.51
Приходи од донации	4,073,521.00	9.20
Приходи од камата и позитивни курсни разлики и приходи врз основа на уредба	480,484.00	1.09
Приходи од извршени услуги	1,420,202.00	3.21
Вкупно	44,279,598.00	100.00



Приходите од донаторите се наменски средства добиени за однапред договорени активности кои вработените во ЗЕЛС, заедно со своите членки, успешно ги реализираа и во изминатава година.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАТОРИ ВО 2019 ГОДИНА

ДОНАТОР	денари	Учество во вкупни приходи во %
UN Women - Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“(2019-2021),	471,170.00	11.57
UNDP- Проект Зајакнување на општинските совети	990,997.00	24.33
НАЛАС	383,336.00	9.41
НАЛЕД	71,334.00	1.75
GIZ - ORF SEE EE Проект Одржлива урбана мобилност во РСМ	779,136.00	19.13
LoGov Grant Договор број 823961	1,357,388.00	33.32
Кожувчанка Доо Кавадарци	20,160.00	0.49
Вкупно	4,073,521.00	100.00



ЗЕЛС со поддршка на UN Women – Тело на ОН за родова еднаквост, континуирано работи на зајакнување на капацитетите на општините за имплементирање на политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање. Во таа насока е и проектот “Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање”(2019-2021). Вкупниот буџет на проектот изнесува 2.767.740,00 денари.

Проектот Зајакнување на општинските совети, започна да се реализира во октомври 2016 година. Проектот е поддржан од UNDP- Канцеларија во Скопје. Времетраењето на проектот е до јуни 2020 година, а вкупниот буџет изнесува 54.000,00 долари.

И во 2019 година ЗЕЛС продолжи со активностите за размена на искуства помеѓу асоцијациите во Југоисточна Европа. Проектот е поддржан од НАЛАС. Годишниот буџет изнесува 6.000,00 евра.

Проектот „Поддршка на единиците на локалната власт на Република Северна Македонија во промоција на одржлива урбана мобилност“, го реализира ЗЕЛС во соработка со Германската агенција за меѓународен развој - GIZ. Активностите за одржлива урбана мобилност се темелат на модел на планирање на оптимални трошоци и иновативност. Со ваквото планирање се нагласува потребата од поголем простор за граѓаните, зеленилото, подобрување на јавниот превоз, се дава предност на обезбедување на услови за користење на велосипеди и друго. Вкупниот буџет за оваа проектна активност, во периодот од 11 април 2019 година до 11 април 2020 година, изнесува 15.320,00 евра.

Проектот „ЛоГов“ опфаќа истражувања насочени кон обезбедување најдобри практики за локалните власти поврзани со влијанието на зголемената урбана-рурална поделба и менувањето на односите меѓу локалните власти и другите нивоа на власта. ЗЕЛС е еден од 10-те партнери на проектниот Конзорциум и дополнителните осум корисници на програмските активности на Проектот „Локална самоуправа и промена на урбано-руралните односи – ЛоГов“ што е поддржан преку финансискиот инструмент на ЕУ „Хоризон2020“. Буџетот за овој проект во 2019 година беше 22.082,00 евра.

И во 2019 година продолжи соработката помеѓу ЗЕЛС и Кожувчанка Доо Кавадарци. Во текот на месец мај 2019 година беше склучен нов договорот за поддршка на активностите на ЗЕЛС преку донирање на добра од сопственото производство на Кожувчанка Доо Кавадарци. Вредноста на донацијата изразена во денари, изнесува 145.128,00 денари.

Расходи


Во 2019 година, ЗЕЛС оствари вкупен приход во износ од **44.279.598,00** денари, што претставува зголемување од 91.4% во споредба со 2018 година. Од вкупниот приход надоместени се расходите за работењето во износ од **24.268.083,00** денари. Вкупните расходи се зголемени за 16,5% во споредба со минатата година.

Вкупниот приход покажува раст повисок од растот на вкупните трошоци, што се должи на напорите на ЗЕЛС за зголемување на приходите по сите основи, како и економично и рационално трошење на средствата.

Структура на расходите во 2019 одина

	денари	Учество во вкупни расходи во %
Трошоци за материјали (канцелариски материјал , потрошен материјал , средства за хигиена)	181,923.00	0.75
Трошоци за енергија (струја , парно , вода)	859,576.00	3.54
Трошоци за пошта , телефон , интернет услуги	1,011,267.00	4.17
Трошоци за одржување на системот на е- услуги, услуги за сервис и поправки	6,188,033.00	25.50
Услуги за дизајнирање и печатење	980,888.00	4.04
Услуги за превоз	92,605.00	0.38
Трошоци за репрезентација (функционален трошок)	20,900.00	0.09
Трошоци за службени весници , огласи , објави	175,922.00	0.72
Трошоци за организирање на собрание , конференции , семинари , обуки (сместување , опрема и храна)	1,091,162.00	4.50
Регистрација на возила , премии за осигурување на опрема и возила	116,294.00	0.48
Банкарски трошоци	43,789.00	0.18
Интелектуални услуги и услуги за вработени (надокнада за елаборати, експерти, услуги за ревизија, нотарски услуги)	192,350.00	0.79
Трошоци за меѓународна соработка (членарина , котизација)	790,613.00	3.26
Трошоци за службен пат (трошоци за ноќевање, патни сметки , авио билети)	244,632.00	1.01
Бруто плати , надоместоци и други примања на вработени	10,691,154.00	44.05
Набавка на ИКТ опрема, софтверски апликации и друга техничка опрема и возило	1,416,865.00	5.84
Даноци што не зависат од резултатот, негативни курсни разлики, административни такси, трошоци по пресуда	170,110.00	0.70
ВКУПНО РАСХОДИ	24,268,083.00	100.00

РАСХОДИ ВО 2019 ГОДИНА



Трошоците за материјали, енергија и услуги, се направени за нормално извршување на активностите предвидени со акцискиот план на ЗЕЛС за 2019 година. Тие зафаќаат 35,8% од вкупно направените трошоци во 2019 година. Во номинален износ овие трошоци се зголемени за 33,0% во споредба со минатата година и истите изнесуваат 8.669.409,00 денари. Во рамките на оваа група на трошоци, трошоците за одржување на системот на е-услуги зафаќаат 71,4% и се зголемени за 51,8% во однос на минатата година. Вкупните средства кои ЗЕЛС во 2019 година ги издвои за тековно одржување на софтверите за електронско издавање на одобренија за градба, услуги за одржување на инфраструктурата на клауд системот, тековно одржување на софтвер за градежно земјиште, како и за услугите за тековно одржување и надградба на веб страните за е-ствари и родово одговорно буџетирање, изнесуваат 6.188.033,00 денари.

Трошоците за дизајн и печатење на извештаи и ЗЕЛС гласило, во 2019 година изнесуваат 980.888,00 денари. Тие учествуваат со 4,0% во вкупните трошоци.

Трошоците за организирање на Годишно собрание на ЗЕЛС, за одржани конференции, семинари и обуки, во 2019 година изнесуваат 1.091.162,00 денари и зафаќаат 4,5% од вкупните трошоци. Овие трошоци се значително намалени во споредба со 2018 година.

Трошоците за интелектуални услуги и услуги за вработени во 2019 година изнесуваат 192.350,00 денари и нивното учество е незначително во вкупните трошоци. Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците направени за изготвување на ревизорски извештај како и услугите за извршена проценка на возило.

Трошоците за меѓународна соработка опфаќаат трошоци околу членувањето на ЗЕЛС во меѓународни здруженија, како и трошоци за службени патувања во странство, заради учество на меѓународни конференции и тоа трошоци за авиобилети и за хотелско сместување и дневници за службен пат. Оваа категорија на трошоци бележи зголемување од 48,1% во однос на минатата година. Трошоците за меѓународна соработка, што претставуваат членување во меѓународни здруженија, изнесуваат 616.462,00 денари и се зголемени за 13,2% во однос на минатата година. Трошоците за службен пат во странство,

во кои влегуваат трошоци за авио билети и трошоци по патна сметка во 2019 година изнесуваат 244.632,00 денари. Дел од овие трошоци се покриени со донации од организаторот како дел од проектната активност. Во оваа категорија на трошоци, во 2019 година се евидентирани и трошоците направени за пат и престој на докторант од Националниот универзитет во Аргентина, кој престојуваше во ЗЕЛС, во рамките на проектот ЛоГов. Направените трошоци за овој дел од проектот изнесуваат 314.224,00 денати.

Во текот на 2019 година се набавени основни средства во износ од 1.416.865,00 денари. Трошоците за набавка на основни средстав се однесуваат на набавено возило марка Toyota corola sedan 401.6 во износ од 1.097.400,00 денари, како и набавка на техничка опрема и софтвер за потребите на стручната служба ЗЕЛС.

Вработени и бруто плати

Според состојбата на крајот на месецот, просечниот месечен број на вработени во ЗЕЛС во 2019 година, изнесува 16 лица.

Во анализираниот период вкупниот износ на бруто плати на вработените, надоместоци и други лични примања, изнесува 10.691.154,00 денари. Од овој износ 540.475,00 денари или 5,2% се обезбедени од средствата добиени за реализирање на проектните активности и тоа:

НАЛАС	3,6%
Проект UN Women	1,6%

Во извештајниот период е извршена исплата на отпремнина при заминување во пензија на еден вработен, во висина од две просечни месечни плати исплатени во РСМ во последните три месеци.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЗЕЛС ВО 2019 ГОДИНА

ПРИХОДИ		Планирано во 2019 година	Реализирано во 2019 година	остварено во%
1	Вишок на приходи од минатата година	7,303,600.00	0.00	0.00
2	Приходи од членарина	16,180,240.00	38,305,391.00	236.74
3	Приходи од донации	3,245,800.00	4,073,521.00	125.50
4	Приходи од извршени услуги	1,170,360.00	1,420,202.00	121.35
6	Финансиски пригоди (приходи од камата , курсни разлики и приходи врз основа на уредба)	130,000.00	480,484.00	369.60
ВКУПНО ПРИХОДИ		28,030,000.00	44,279,598.00	157.97
РАСХОДИ		Планирано во 2019 година	Реализирано во 2019 година	остварено во%
1	Трошоци за материјали (канцелариски материјал , потрошен материјал , средства за хигиена)	210,000.00	181,923.00	86.63
2	Трошоци за енергија (струја , парно , вода)	1,010,000.00	859,576.00	85.11
3	Трошоци за пошта , телефон , интернет	910,000.00	1,011,267.00	111.13
4	Трошоци за одржување на системот на е- услуги, услуги за сервис и	5,894,000.00	6,188,033.00	104.99
5	Услуги за дизајнирање и печатење	1,255,000.00	980,888.00	78.16
6	Услуги за превоз	370,000.00	92,605.00	25.03
7	Трошоци за репрезентација (функционален трошок)	80,000.00	20,900.00	26.13
8	Трошоци за службени весници , огласи , објави	151,000.00	175,922.00	116.50
9	Трошоци за организирање на собрание , конференции , семинари , обуки (сместување , опрема и храна)	1,850,000.00	1,091,162.00	58.98
10	Регистрација на возила , премии за осигурување на опрема и возила	120,000.00	116,294.00	96.91
11	Банкарски трошоци	40,000.00	43,789.00	109.47
12	Интелектуални услуги и услуги за вработени (надокнада за елаборати, експерти, услуги за ревизија, нотарски услуги)	1,372,000.00	192,350.00	14.02
13	Трошоци за меѓународна соработка (членарина - котизација)	730,000.00	790,613.00	108.30
14	Трошоци за службен пат (трошоци за ноќењање, патни сметки , авио билети)	240,000.00	244,632.00	101.93
15	Бруто плати , надоместоци и други примања на вработени	11,968,000.00	10,691,154.00	89.33
17	Набавка на ИКТ опрема, софтверски апликации и друга техничка опрема и возило	1,830,000.00	1,416,865.00	77.42
20	Даноци што не зависат од резултатот, негативни курсни разлики, административни такси	0.00	170,110.00	0.00
ВКУПНО РАСХОДИ		28,030,000.00	24,268,083.00	86.58

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО 2018 И 2019 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Реализирано во 2018 година	Реализирано во 2019 година	%
Приходи од членарина	9,347,130.00	10,273,220.00	109.91
Приходи од донации	2,112,022.00	4,073,521.00	192.87
Приходи од обуки, извршени услуги, закуп и друго	3,070,906.00	1,420,202.00	46.25
Наплатени приходи од минати години (членарина)	8,203,333.00	28,032,171.00	341.72
Приходи од камата, курсни разлики и приходи врз основа на уредба	401,966.00	480,484.00	119.53
Вкупно	23,135,357.00	44,279,598.00	191.39
РАСХОДИ	Реализирано 2018 година	Реализирано во 2019 година	%
Трошоци за материјали (канцелариски материјал, потрошен материјал, средства за хигиена)	245,993.00	181,923.00	73.95
Трошоци за енергија (струја, парно, вода)	888,952.00	859,576.00	96.70
Трошоци за пошта, телефон, интернет	907,736.00	1,011,267.00	111.41
Трошоци за одржување на системот на е- услуги, услуги за	4,076,302.00	6,188,033.00	151.81
Услуги за дизајнирање и печатење	865,473.00	980,888.00	113.34
Услуги за превоз	53,375.00	92,605.00	173.50
Трошоци за репрезентација (функционален трошок)	6,963.00	20,900.00	300.16
Трошоци за службени весници, огласи и објави	172,259.00	175,922.00	102.13
Трошоци за организирање на собрание, конференции, семинари, обуки (сместување, опрема и храна)	1,329,554.00	1,091,162.00	82.07
Регистрација на возила, премии за осигурување на опрема и возила	130,336.00	116,294.00	89.23
Банкарски трошоци	36,818.00	43,789.00	118.93
Интелектуални услуги и услуги за вработени (надокнада за елаборати, експерти, услуги за ревизија, нотарски услуги)	431,733.00	192,350.00	44.55
Трошоци за меѓународна соработка (членарина, котизација)	544,661.00	790,613.00	145.16
Трошоци за службен пат (трошоци за ноќевање, патни сметки, авио билети)	154,118.00	244,632.00	158.73
Бруто плати, надоместоци и други примања на вработени	9,994,991.00	10,691,154.00	106.97
Набавка на опрема, опрема за ИКТ, софтверски апликации	568,200.00	1,416,865.00	249.36
Даноци што не зависат од резултатот, негативни курсни разлики, административни такси, трошоци по пресуда	422,031.00	170,110.00	40.31
ВКУПНО РАСХОДИ	20,829,495.00	24,268,083.00	116.51
ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ	2,305,862.00	20,011,515.00	

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ГОДИНИ ВО ПЕРИОД 2015-2019 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Реализирано во 2015 година	Реализирано во 2016 година	Реализирано во 2017 година	Реализирано во 2018 година	Реализирано во 2019 година
Вишок на приходи од минатата година	195,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Приходи од членарина од тековна година	8,457,115.00	7,444,650.00	6,831,815.00	9,347,130.00	10,273,220.00
Приходи од донации	16,352,598.00	5,152,348.00	2,151,650.00	2,112,022.00	4,073,521.00
Приходи од обуки, извршени услуги, закуп и друго	1,621,159.00	3,427,401.00	4,141,068.00	3,070,906.00	1,420,202.00
Наплатени приходи од минати години (членарина)	10,040,820.00	9,369,221.00	3,110,185.00	8,203,333.00	28,032,171.00
Финансиски пригоди (приходи од камата, курсни разлики и приходи врз основа на уредба)	769,627.00	488,339.00	197,433.00	401,966.00	480,484.00
Вкупно	37,437,089.00	25,881,959.00	16,432,151.00	23,135,357.00	44,279,598.00
РАСХОДИ	Реализирано во 2015 година	Реализирано во 2016 година	Реализирано во 2017 година	Реализирано во 2018 година	Реализирано во 2019 година
Трошоци за материјали (канцелариски материјал, потрошен материјал, средства за хигиена)	213,383.00	203,472.00	121,971.00	245,993.00	181,923.00
Трошоци за енергија (струја, парно, вода, друго)	1,105,249.00	1,052,430.00	900,282.00	888,952.00	859,576.00
Трошоци за пошта, телефон, интернет услуги	959,378.00	771,366.00	842,540.00	907,736.00	1,011,267.00
Трошоци за одржување на системот на е-услуги, услуги за сервис и поправки	2,839,120.00	2,077,735.00	2,498,590.00	4,076,302.00	6,188,033.00
Услуги за дизајнирање и печатење	612,926.00	742,181.00	338,360.00	865,473.00	980,888.00
Услуги за превоз	201,266.00	129,660.00	37,672.00	53,375.00	92,605.00
Трошоци за репрезентација (функционален трошок)	55,050.00	98,525.00	3,144.00	6,963.00	20,900.00
Трошоци за наем на простор и опрема (од 2010 трошоци за канцеларија во Брисел)	116,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Трошоци за службени весници, огласи, објави	221,073.00	194,484.00	121,463.00	172,259.00	175,922.00
Трошоци за организирање на собрание, конференции, семинари, обуки (сместување, опрема и храна)	2,003,483.00	1,136,211.00	280,880.00	1,329,554.00	1,091,162.00
Регистрација на возила, премии за осигурување на опрема и возила	308,217.00	174,842.00	173,595.00	130,336.00	116,294.00
Банкарски трошоци	57,106.00	50,125.00	27,991.00	36,818.00	43,789.00
Интелектуални услуги и услуги за вработени (надокнада за елаборати, експерти, услуги за ревизија, нотарски услуги)	506,620.00	652,872.00	278,796.00	431,733.00	192,350.00
Трошоци за меѓународна соработка	377,149.00	416,719.00	478,099.00	544,661.00	790,613.00
Трошоци за службен пат (трошоци за ноќевање, патни сметки, авио билети)	883,364.00	404,292.00	65,475.00	154,118.00	244,632.00
Бруто плати, надоместоци и други примања на вработени	11,021,604.00	10,448,028.00	8,849,731.00	9,994,991.00	10,691,154.00
Набавка на опрема, опрема за симултан превод, ИКТ опрема, софтверски апликации, мебел, возило	1,198,350.00	470,122.00	118,345.00	568,200.00	1,416,865.00
Даноци што не зависат од резултатот, негативни курсни разлики, административни такси	1,244,357.00	252,669.00	574,182.00	45,306.00	170,110.00
Дополнително утврдени трошоци од минати години, вратени средства од проект, трошоци по пресуда	0.00	0.00	0.00	376,725.00	0.00
ВКУПНО РАСХОДИ	23,924,162.00	19,275,733.00	15,711,116.00	20,829,495.00	24,268,083.00
ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ	13,512,927.00	6,606,226.00	721,035.00	2,305,862.00	20,011,515.00